



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Сред

БРОЈ 18

ГОД. X

Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

198.

Врз основа на главата XX точ. 1д ст. 2 од Сојузниот општествен план за 1954 година и одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во чл. 6 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53) се бришат зборовите „своите“ и „учениците во стопанството“.

Во истиот член се додава ст. 2, кој гласи:

„Во пресметковниот платен фонд, покрај износот утврден по претходниот став, влегува и износот на издатоците определени со оваа уредба (чл. 10а)“.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

„Пресметковната плата на работниците што се пропишува со сојузниот општествен план се определува според стручната спрема потребна за вршење работи, и тоа:

- 1) за работи на неквалифицирани работници и помошни службеници (на персоналот од IV врста во трговијата);
- 2) за работи на полуквалифицирани работници и нижки стручни службеници (на персоналот од III врста во трговијата);
- 3) за работи на квалифицирани работници и средни стручни службеници (на персоналот од II врста во трговијата);
- 4) за работи на висококвалифицирани работници и виши стручни службеници (на персоналот од I врста во трговијата).

Пресметковната плата се определува по часили во месечен износ, кинисувајќи од редовното работно време од осум часа дневно. Пресметковната плата по час се применува само врз бројот на часовите што преостанува откако вкупно остварените часови на работата по групите на квалификациите во пресметковниот период ќе се претворат во месеци на работа.

Износите на пресметковната плата, установени според стручната спрема од првиот став, еднакви се за сите стопански организации, доколку со сојузниот општествен план не се установат различно за групи стопански организации, според условите на работата“.

Член 3

По чл. 7 се додаваат нови членови 7а и 7б кои гласат:

„Член 7а

При утврдувањето пресметковниот платен фонд, а со цел да се примени соодветниот износ на пресметковната плата, се сметаат:

1) како полуквалифицирани, квалифицирани и висококвалифицирани работници, — оние работници што работат на работни места односно работи за кои во тарифниот правилник се предвидени тие квалификации;

2) како службеници со низка стручна, средна стручна и виша стручна спрема — оние службеници за чии работни места во тарифниот правил-

ник е предвидена низка, средна односно виша стручна спрема.

Која стручна спрема е потребна за вршење работи на поодделни работни места се докажува со тарифните правилници на стопанските организации донесени во 1952 година, како и со тарифните правилници донесени во 1953 година ако составот на работните места по стручната спрема го одобрил советот на производителите на народниот одбор на околицата (градој).

За новооснованите стопански организации и новите погонски или работни единици составот на работните места по стручната спрема во тарифниот правилник го одобрува комисијата што ја формира народниот одбор во смисла на чл. 18 од оваа уредба.

Против решението на комисијата стопанската организација може да подаде жалба до советот на производителите на народниот одбор на околицата (градој) во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Ако финансиската инспекција на околицата (градој), градската општина со одделни права најде дека за новооснованата стопанска организација, за новите погонски или работни единици одобриот состав на работните места по стручната спрема не е во сразмер со средниот состав за стопанската гранка или за група стопански организации во која спаѓа стопанската организација, ќе го извести советот на производителите на народниот одбор на околицата (градој). Тоа може да му го стори и републиката финансиска инспекција и Сојузната финансиска инспекција на републичкиот извршен совет ако советот на производителите на народниот одбор на околицата (градој) не изврши потребни исправки во составот на работните места по изеистајот од финансиската инспекција на околицата (градој), градската општина со одделни права).

Одлуката донесена по ст. 5 од овој член важи од денот на донесувањето.“

„Член 7б

При утврдувањето пресметковниот платен фонд на трговско претпријатие или дуќан, а со цел да се примени соодветниот износ на пресметковната плата, се сметаат:

1) како персонал од I врста — лицата за чии работни места во тарифниот правилник е предвидена виша стручна спрема под услов да имаат виша стручна спрема. Како виша стручна спрема се смета: завршен факултет, или завршена потполна средна школа и 10 години комерцијална пракса, односно пракса во струката, или 15 години комерцијална пракса и положен стручен испит.

Како положен стручен испит цитиран во претходниот став се смета положениот стручен испит за знаењето комерцијалист. Ќе се смета дека испитот е положен и во случај кога со одлука од надлежниот државен орган службеникот е ослободен од обврската да го полага овој испит;

2) како персонал од II врста:

а) лицата што вршат работи на продажба, набавка или вскладштување на стоки, под услов да завршиле потполна средна школа, или низка стручна школа во трговијата односно школа на учениците во стопанството, или да имаат осум години комерцијална пракса и положен стручен испит.

Како положен стручен испит на персоналот што има осум години комерцијална пракса се смета испитот на завршена едногодишна вечерна трговска школа, или испитот на завршен шестмесечен курс, или испитот за знаењето помлад комерцијалист или стопански работоводител;

б) лицата што вршат други (административни и др.) работи за кои по тарифниот правилник на претпријатието е предвидена средна стручна спрема, ако имаат средна стручна спрема. Како средна стручна спрема се смета: завршена потполна средна школа, или 8 години соодветна пракса и положен стручен испит.

Како положен стручен испит цитиран во претходниот став се смета положениот испит за определениите звања од соодветната струка (административна, финансиска и др.).

По исклучок, овие лица што се наоѓаат на работните места: директор на претпријатие, помошник директор на претпријатие, раководител на комерцијално односно набавно или продавно одделение, раководител на книговодство на претпријатие, раководител на складите или стовариште, раководител на филијала, раководител на постојана откупна станица, како и раководител на дуќан или продавница, ако не ги исполнуваат условите за I врста, ќе се сметаат како персонал од II врста, без обзир на стручната спрема и работниот стаж, освен раководителот на дуќан односно продавница кој мора да има најмалу 15 години соодветна комерцијална пракса;

3) како персонал од III врста:

а) лицата што вршат работи на продажба, набавка или сместување на стоки и имаат најмалу 2 години комерцијална пракса а кои не спаѓаат во персоналот од II врста под а); и

б) лицата што вршат други (административни, финансиски и др.) работи за кои по тарифниот правилник е предвидена низка стручна спрема со тоа што да имаат низка стручна спрема или да имаат 2 години соодветна пракса во струката;

4) како персонал од IV врста: сите други лица на работа во трговските претпријатија и дуќани.

Како комерцијална пракса се смета времето проведено на работи на раководење со трговски претпријатија негови одделенија, служби и работни единици, потоа на работи на купувачка и продажба, сместување и манипулација со стоки, на работа на посредување и други услуги во трговијата, како и на слични работи.

Во времето на комерцијална пракса се засметува:

а) времето проведено на работи во трговски претпријатија, во дирекции на трговски претпријатија, како и времето проведено на комерцијални работи во производни претпријатија;

б) времето проведено на работи на организација и контрола на прометот со стоки кај органите на државната управа, потоа времето проведено на работа во трговски комори и во синдикални организации на работниците на трговските претпријатија; и

в) времето проведено во Народноослободителната борба, во концентрациони логори, на присилна работа и во затвор како жртва на фашистичкиот терор.

Како соодветна пракса на други работи на трговските претпријатија се смета праксата на работи од соодветната струка (административна, финансиска и др.).

Во поглед на тарифните правилници со кои се докажува стручната спрема предвидена за работното место важат и за трговските претпријатија и дуќани ставовите 2 до 6 од чл. 7а на оваа уредба.

Член 4

Во чл. 8 на крајот се додава нов став 5, кој гласи:

„Начинот за утврдување оствареното време на работа на лицата што не се во работен однос со стопанската организација, а чии надокнади за работа паѓаат на терор на платниот фонд на стопанската организација, го пропишува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство“.

Член 5

По членот 10 се додава нов член 10а, кој гласи: „Покрај износот пресметан врз основа на пресметковната плата и оствареното време на работа, вклучуваат во пресметковниот платен фонд и следните издатоци:

1) наградите на учениците во стопанското и учениците на индустриските школи, стипендиите

што им се даваат на децата од загинатите борби и на децата од жртвите на фашистичкиот терор, како и стипендиите на учениците на средни стручни школи и студенти;

2) надокнадите за работа на повремени работници земени за извршување некоја работа што не се јавува во редовното послужување на стопанската организација, а која мора веднаш да се изврши како што се: расчистување на одронета земја, одбрана од поплава и сл.

3) наградите за работа на странски студенти на пракса во стопанските организации врз основа на спогодба за размена на студентите;

4) надокнадите за работа на лицата кои работат однос, што се исплатуваат по парче на производот на домашната дејност изработено дома кај работникот;

5) делот на платите на работниците што се со служба во странство или се оспособуваат во странство за потребите на стопанската организација — над износите предвидени со тарифниот правилник за такви или слични работни места во земјата;

6) делот на дневниците за службени патувања во странство — над износите на дневниците за службените патувања во земјава пропишани со тарифниот правилник;

7) разликата помеѓу договорената месечна плата на странските стручњаци и пропишаната пресметковна плата од 12.000 динари месечно;

8) издатоците за службени облека на персоналот за обезбедување имотот на стопанската организација, издатоците за службени облека на извршниот персонал на стопанските организации на градскиот јавен сообраќај (трамваи, тролејбуси, автобуси) и стопанските организации што вршат јавна комунална служба ако народниот одбор на градот пропишал извршниот персонал на овие организации да мора да ја врши службата во службена облека;

9) одделните додатоци за потешки услови на работата на персоналот кој во хидроградежните и градежните претпријатија работи на подводни (кесонски и сл.) и подземни (тунелски и сл.) работи; одделните додатоци на дувачите на стакло во фабриките за стакло и на работниците во фотохемиската индустрија што работат во темни комори; одделните додатоци за работа на присобирање, дерање, приотвзување сенција и на преработка на трупови од животни и на прием и предавање материјал во кафилиери;

10) наголемувањето на платите до 50% по тарифниот став за прекувремена работа и тоа за работите на итна природа во стопански организации при кои по природата на работата, во текот на сезоната и преку целата година, е неизбежна прекувремена работа, под услов советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) да одобри износот на наголемувањето на тарифниот став да може да се внесе во пресметковниот платен фонд;

11) издатоците за дневници и теренски додатоци и тоа само на стручните работници и службеници кои, поради својата стручност, морале да бидат упатени на теренска работа и службено патување од местото на седиштето на претпријатието, и тоа:

а) кај проектантски, монтажни и градежни претпријатија, претпријатија за изградба и одржување пт врски и претпријатија за истражни работи, како и бирои и институти што им вршат услуги на стопанските организации во поглед на организацијата на технолошкиот процес и стопанско-сметковното послужување, вршат ревизија на стопанските организации или вршат технички услуги (испитување материјали и сл.) — само делум или во целост оној дел што преминува 3% од пресметковниот платен фонд пресметан врз основа на пресметковната плата и оствареното работно време;

б) кај другите стопански организации што вршат производство, услуги или промет кои местото на седиштето — само делум или во целост оној дел што преминува 6% од пресметковниот платен фонд пресметан врз основа на пресметковната плата и оствареното работно време.

Стопанските организации цитирани под а) и б) точ. 11 од овој член можат горе цитираната износ-

тоци да ги засметуваат во пресметковниот платен фонд само во случај ако советот за стопанство на народниот одбор на околицјата (градоот, градската општина со одделни права) им го одобрил тоа.

Против решенијата донесени по точ. 10 и 11 од овој член може да се подаде жалба до соборот на производителите на народниот одбор на околицјата (градоот).

За стопанските организации за воени потреби решенијата по точ. 10 и 11 од овој член ги донесува советот за стопанство на народниот одбор на околицјата (градоот, градската општина со одделни права) во согласност со Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

За стопанските организации на речниот и цивилниот воздушен сообраќај, на поморското стопанство и на сообраќај (освен бродоградбата), за железничките претпријатија за одржување пруги и возни средства и за претпријатијата на колите

ако делот на добивката по сојузното и републиканското оданочување и надвојување на износот за резервниот фонд изнесува во проценти од пресметковниот платен фонд (без надатоците по чл. 10а и без придонесот за социјално осигурување)

до 10%	65,0% + 59%	на вишок преку 10 — 15%
на 15%	63,0% + 53%	15 — 20%
" 20%	60,5% + 47%	" " " 20 — 25%
" 25%	58,0% + 41%	" " " 25 — 30%
" 30%	55,0% + 34%	" " " 30 — 35%
" 35%	52,0% + 28%	" " " 35 — 40%
" 40%	49,0% + 26%	" " " 40 — 45%
" 45%	46,6% + 24%	" " " 45 — 50%
" 50%	44,4% + 22%	" " " 50 — 55%
" 55%	42,0% + 20%	" " " 55 — 60%
" 60%	40,5% + 18%	" " " 60 — 65%
" 65%	38,7% + 17%	" " " 65 — 70%
" 70%	37,2% + 16%	" " " 70 — 75%
" 75%	35,8% + 15%	" " " 75 — 80%
" 80%	34,4% + 14%	" " " 80 — 90%
" 90%	32,1% + 12%	" " " 90 — 100%
" 100%	30,0% + 10%	" " " 100 — 120%
" 120%	25,7% + 7%	" " " 120 — 160%
" 160%	21,8% + 3%	" " " 160 — 200%
" 200%	18,0% + 1%	" " " 200 — 300%
" 300%	12,8% + 0,5%	" " " 300%

Член 7

Членовите 14 и 15 се бришат.

Член 8

Во членот 21 се брише ставот 1.

Член 9

Во членот 27 се вршат следни измени:

а) во точ. 1 по зборовите „платите на работниците“ се брише точката и се остава само записката, а се додаваат зборовите: „освен разликата во платата на дописниците во странство на весникарските претпријатија над соодветните плати во земјава, која се пресметува на товар на материјалните трошоци“;

б) во точ. 9 на крајот се брише точката и се остава само записката, а се додаваат зборовите: „како и во весникарските претпријатија за патувања по основот на весникарско-издавачка дејност“;

в) по точ. 19, се додава нова точка 20 која гласи:

„20) трошоците за превоз на работниците на работа и од работа до 600 динари по еден работник што користи превоз, ако стопанската организација не одлучи самите работници да ги сносат делум или во целост трошоците на превозот до тој износ“.

Досегашната точка 20 станува точ. 21.

Член 10

Во чл. 28 ставот 3 се менува и гласи:

„По издвојувањето на средствата од ст. 1, се издвојуваат средствата до висината на пресметковниот платен фонд пресметан врз основа на пресметковната плата и построшното работно време,

за спиење и ручање ќе определи со одделно решение сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство кои издатоци, покрај издатоците по претходниот ставови, ќе можат да се внесат во пресметковниот платен фонд.“

Член 6

Членот 11 се менува и гласи:

„Народниот одбор на околицјата (градоот, градската општина со одделни права) определува во својот општествен план кој дел од добивката што и останува на стопанската организација може најповеќе да се употреби за платниот фонд.“

Износот на делот на добивката, што ќе го определи народниот одбор најповеќе да може да се употреби за платниот фонд, не може да биде поголем од износот што се добива кога врз добивката на стопанската организација, по одбиток на сојузниот и републичкиот данок и врз износот за резервниот фонд, ќе се примени следната скала:

износот што може да се предвиди стопанската организација да може да го употреби за плати

на вишок преку 10 — 15%
15 — 20%
20 — 25%
25 — 30%
30 — 35%
35 — 40%
40 — 45%
45 — 50%
50 — 55%
55 — 60%
60 — 65%
65 — 70%
70 — 75%
75 — 80%
80 — 90%
90 — 100%
100 — 120%
120 — 160%
160 — 200%
200 — 300%
300%

и се распределуваат на поодделни работници споредно со износите пресметани врз основа на живните тарифни ставови и работниот ефект што го постигнале односно врз основа на времето provedено на работа во текот на пресметковниот период“.

Ставот 4 од истиот член се брише.

Член 11

По чл. 52 се додава нов член 52а кој гласи:

„За донесување одлуки предвидени по оваа уредба надлежен е народниот одбор кој по Уредбата за распределба на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) е надлежен да врши распределба на добивката на стопанската организација.“

По исклучок, одлуките за одобрување на составот на работните места по стручната спрема во тарифниот правилник на новоосновната стопанска организација или за новите погонски или работни единици ги донесува народниот одбор на околицјата (градоот, градската општина со одделни права) надлежен според седиштето на стопанската организација.“

Член 12

Членот 53 се брише.

Член 13

„Членот 54 се менува и гласи:

„Наголемувањата на просечната плата што им се одобрени на поодделни стопански организации врз основа на одредбите од Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53 и 23/53) важат како наголемувања на пресметковната плата ако соборот на производителите на народниот одбор на околицјата (градоот) во поодделни случаи не определи поинаку“

Член 14

Ова уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 168
24 април 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

199.

Врз основа на чл. 13 и §4 од Законот за државните службеници, во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ И НА ДРУГИТЕ РАКОВОДНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Во чл. 1 од Уредбата за платите на сојузните државни секретари и на другите раководни службеници на државните органи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/54), на крајот на ставот 3, место точка се става записка и се додава: „како и други раководни службеници што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.“

Член 2

Во чл. 4, по ставот 2 се додава нов став кој гласи:

„По исклучок, републичкиот извршен совет може и на други раководни службеници да им определи плата во износот предвиден за републичките државни секретари.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 169
24 април 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

200.

Врз основа на главата XXX одделот 2) ст. 2 од Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, ПОМОРСКИОТ И РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ

1) Точ. 1 одделот IV од Одлуката за измена на тарифите во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53) се менува и гласи:

„IV. Одделни повластици од возните цени на новата тарифа.

Како одделни повластици во поморскиот сообраќај се определуваат:

а) понус од 75% од возните цени-трипати годишно — за укрцаните поморци на сите Југословенски поморски пловни објекти и за персоналот на светилниците, како и за членовите на нивната потесна фамилија;

б) право на работниците и службениците на Јадранската линиска пловидба и на членовите на нивната потесна фамилија на бродовите на тоа претпријатие да добијат режиски карти, и тоа во досегашниот обем, а со цена од 10% од возната цена по новата тарифа.“

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 мај 1954 година.

Р. п. бр. 170
26 април 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Едгвард Кардељ, с. р.

201.

Врз основа на чл. 129 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/53), Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Изборите за работнички совети и управни одбори на станици, ложилиници и секции за одржување сигнално-сигурносни постројки и средства за врска (во натамошниот текст: единици) и железнички транспортни претпријатија, како и изборите за управни одбори на дирекциите на ЈЖ и на Генералната дирекција на ЈЖ се спроведуваат по одредбите од ова упатство.

2. Изборите за работнички совети и управни одбори на претпријатијата за одржување железнички средства и на другите претпријатија основани за вршење поодделни услужни дејности на Југословенските железници се спроведуваат по одредбите од Упатството за спроведување избори на работничките совети и управните одбори на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/52).

II. ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ**A. Редовни избори****1) Избори за работнички совети на единиците**

а) Одржување и распишување на изборите

3. Редовните избори за работнички совети на единиците се одржуваат секоја година во сроките што ќе ги определат републичките извршни совети за изборите на работничките совети на стопанските претпријатија.

4. Во станиците и ложилиниците што немаат повеќе од 100 работници и службеници и во секциите за одржување сигнално-сигурносни постројки и средства за врска што немаат повеќе од 30 работници и службеници не се вршат избори за работнички совет, туку работничките совети ги сочинуваат сите работници и службеници што имаат избирачко право.

5. Распишувањето на изборите и утврдувањето денот на изборите за работнички совети на единиците го врши работничкиот совет на железничкото транспортно претпријатие.

Работничкиот совет на железничкото транспортно претпријатие е должен за распишувањето на изборите и за утврден ден на изборите да го извести републичкиот извршен совет, работните колективи на единиците, народниот одбор на околината (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на единицата, како и управниот одбор на дирекцијата на ЈЖ.

Ако работничкиот совет на железничкото транспортно претпријатие не ги распише навремено изборите во определениот срок, ќе ги распише и денот на изборите ќе го определи републичкиот извршен совет.

6. Распишувањето на изборите мора да се изврши најмалку 15 дена пред денот определен за одржување на изборите.

7. Бројот на членовите на работничкиот совет на единицата се определува со работниот ред на единицата.

6) Органи за спроведување на изборите

8. Органи за спроведување на изборите за работнички совети се: изборна комисија, комисија за изработка списоци на избирачите и избирачки одбори.

9. Изборната комисија се состои од претседател и 2—4 члена. Оваа комисија ја именува народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на единицата. Членовите на комисијата се определуваат од работниците и службениците на единицата што имаат избирачко право, а претседателот од судии или други лица со правна спрема.

Народниот одбор ја именувa изборната комисија најдоцна за 3 дена од денот кога се распишани изборите.

Во изборната комисија не можат да бидат определени претседателот на работничкиот совет и членовите на управниот одбор.

Изборната комисија ја потврдува околинскиот суд во рок од 24 часа од денот на приемот на одлуката на народниот одбор за именувањето на изборната комисија.

Синдикалната организација и секој работник и службеник што има избирачко право можат да вложат приговор до околинскиот суд против составот на изборната комисија.

10. Изборната комисија ги раководи изборите за работнички совет и ги врши овие работи:

- а) одредува комисија за изработка списоци на избирачите и избирачки одбори;
- б) ги потврдува списоците на избирачите и решава по приговорите во поглед на тие списоци;
- в) ги прима и потврдува кандидатските листи;
- г) го определува времето на гласањето;
- д) определува колку гласачки места ќе има во една единица;
- е) го утврдува резултатот на изборите и го прогласува.

Изборната комисија води записник за својата работа.

11. Комисијата за изработка списоци на избирачите има 3—5 члена, а ја одредува изборната комисија од работниците и службениците на единицата што имаат избирачко право. Оваа комисија ја потврдува народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на единицата.

Комисијата за изработка списоци на избирачите избира меѓу своите членови претседател.

12. Комисијата за изработка списоци на избирачите составува список на избирачите, го изложува на увид, прима приговори и списокот со примените приговори го испраќа до изборната комисија ако не ги уважи самата.

13. Избирачкиот одбор се состои од 3—5 члена, а го одредува изборната комисија од работниците и службениците на единицата што имаат избирачко право. Избирачкиот одбор го потврдува и врши надзор над неговата работа народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на единицата.

Избирачкиот одбор избира меѓу своите членови претседател.

Избирачкиот одбор ги раководи изборите на своето гласачко место, води записник за својата работа и изборниот материјал и го предава на изборната комисија.

14. Дали во една единица ќе има само едно или повеќе гласачки места и каде ќе бидат тие се определува со обзир на бројот на избирачите и оддалеченоста на одделни погони, внимавајќи при тоа бројот на избирачите на едно гласачко место по можност да не премине 300.

- в) Избирачко право и список на избирачите

15. Избирачко право имаат сите работници и службеници на единицата што според важечките прописи засновале работен однос и кои имаат општо избирачко право.

За да се утврди избирачкото право за избирачки работнички совет, комисијата за изработка спи-

соци на избирачите во секоја единица составува список на избирачите.

Нема да се внесуваат во списокот на избирачите иако имаат општо избирачко право.

а) работниците и службениците на кои до денот на изборите или на денот на изборите им престанува работниот однос;

б) хонорарните службеници, без обзир да ли работат со полно или со скусено работно време;

в) учениците во стопанството.

16. Во списокот на избирачите, кој се составува во два примерка, избирачите се внесуваат по азбучниот ред на фамилијарното име, назначувајќи го само фамилијарното, татковото и роденото име.

Списоците на избирачите мораат да се изработат во сите единици најдоцна за 3 дена од денот кога е одредена комисијата за изработка списоци на избирачите.

Списокот на избирачите го заверуваат сите членови на комисијата за изработка списоци на избирачите.

17. Во единиците во кои има повеќе гласачки места, се составува одделен список на избирачите за секое гласачко место во два примерка, и во него се внесуваат само избирачите што ќе гласаат на односното гласачко место.

18. Кога списоците на избирачите се составени и заверени, комисијата за изработка списоци на избирачите ги изложува на увид. Ако единицата има повеќе гласачки места, на секое гласачко место се изложува само списокот на оние избирачи што ќе гласаат на тоа гласачко место.

19. Списокот на избирачите останува изложен 3 дена. За тоа време секое лице на работа во единицата има право да даде приговор што тоа или некое друго лице не е запишано во списокот, или што е запишано а не требало да биде запишано. Покрај давање приговори може и да се предупредува поради неправилно запишани имиња.

Приговорите се даваат писмено или усно до кој и да е член на комисијата за изработка списоци на избирачите. Членот кому што е даден приговор усно ќе направј белешка за тоа.

Комисијата за изработка списоци на избирачите решава за примените приговори, и ако не ги уважи, ги испраќа на решавање до изборната комисија.

- г) Кандидирање

20. Листата на кандидатите за членови на работнички совет може да ја подаде определен број работници и службеници на единицата што имаат избирачко право (точ. 23), како и синдикалната организација на единицата.

21. Листата на кандидатите се поднесува писмено.

Листата на кандидатите што ја поднесува определен број работници и службеници мора да ја потпишат сите предлагачи.

Листата на кандидатите што ја поднесува синдикалната организација ја потпишуваат претседателот и секретарот и бројот на предлагачите определен во точ. 23 од ова упатство.

22. Кандидатската листа мора да ги содржи имињата на онолку кандидати колку членови на работничкиот совет се избираат (потполна кандидатска листа).

Определен број работници и службеници на единицата односно синдикалната организација (точ. 23) можат во потполната кандидатска листа да предложат и поголем број кандидати отколку што изнесува вкупниот број на членовите на работничкиот совет што треба да се избере.

Ако е поднесена потполна кандидатска листа, определен број работници и службеници на единицата односно синдикалната организација (точ. 23) може да предложи и помал број кандидати отколку што изнесува вкупниот број членови на работничкиот совет што треба да се избере (непотполна кандидатска листа). Непотполната кандидатска листа може да биде врзана за една од потполните кандидатски листи ако се согласат со тоа предлагачите на односната потполна кандидатска листа.

23. Во единиците што имаат до 300 работници и службеници бројот на предлагачите на кандидатската листа мора да изнесува најмалку 1/10 од работниците и службениците што имаат избирачко

право. Во единиците што имаат повеќе од 300 работници и службеници бројот на предлагачите на кандидатската листа мора да биде најмалку онолку колку што изнесува бројот на членовите на работничкиот совет што треба да се избере.

24. Не можат да се кандидираат за членови на работничкиот совет:

- а) работник и службеник што не е запишан во списокот на избирачите на односната единица;
- б) членовите на изборната комисија;
- в) шефот на единицата.

Ако член на изборната комисија е предложен за кандидат, се избира нов член на изборната комисија.

Едно лице може да се кандидира само на една кандидатска листа.

25. Кандидатските листи и' се предаваат на изборната комисија најдоцна на 7 дена пред денот на изборите. Со кандидатската листа мора да се поднесе и писмена изјава од секој кандидат дека се прима за кандидат. Оваа изјава може да биде заедничка за сите кандидати.

Изборната комисија ја прегледува веднаш по поднесувањето секоја кандидатска листа што ќе и' се поднесе и утврдува дали е правилно составена, дали има достаточен број кандидати и дали кандидатите имаат избирачко право.

Ако изборната комисија при прегледот на кандидатската листа забележи некакви нередности, нема да ја прими листата, туку ќе ги извести предлагачите во што се состои нередноста, ќе ги упати како да ја отстранат и ќе им соопшти дека исправената листа можат да ја поднесат најдоцна утредента.

26. Кога листата на кандидатите е редна, изборната комисија ја прима и става на неа потврда, во која се назначува: кој ја предал листата, на кој ден и во колку часот, како и тоа дали е листата редна. Иста таква потврда комисијата им предава на лицата што ја донеле листата.

Ако кандидатската листа што била нередна се поднесе дополнително, редноста се цени само во поглед на оние поранешни недостатоци за кои се предупредени предлагачите при првото поднесување на листата.

Ако кандидатската листа која се поднесува по втор пат е нередна, изборната комисија ќе ја одбие, цитирајќи ги разлогите за нередноста. Своето решение комисијата ќе го напише на самата листа и ќе и ја предаде на подносителите на листата.

27. Жалба поради одбивање на листата може да подаде секој предлагач од таа листа. Жалбата се поднесува до околинскиот суд непосредно во срок од 24 часа откако одбивената листа им е вратена на подносителите.

По повод жалбата поради одбивање на листата судот може да го поништи решението од изборната комисија со кое е одбивена листата, и да реши таа да се прими и да ја потврди, или да определи подносителите на листата да ги отстранат недостатоците на листата и да ја предадат на изборната комисија во срок од 24 часа, или да ја одбие жалбата.

Решението по жалбата судот го донесува во срок од 24 часа од приемот на жалбата и го испраќа до изборната комисија како и до предлагачот што ја подал жалбата.

Против решението од околинскиот суд нема место на жалба.

28. Кандидатската листа што ја потврдува изборната комисија или околинскиот суд, изборната комисија ја умножува во потребен број примероци.

Потврдените кандидатски листи изборната комисија ги истакнува на сите гласачки места, како и на други места што се лесно пристапни на избирачите, и тоа најмалку на 5 дена пред денот на изборите.

д. Гласање

29. Гласањето за избор на работничкиот совет на единицата се врши на гласачкото место и во времето определено од изборната комисија. Времето на изборите го определува изборната комисија така што истиот ден да можат да гласаат работниците и службениците што работат во смени. Времето определено за гласање, по правило, не може да биде подолго од 12 часа.

30. При гласањето и избиравањето на гласовите

може да присуствува по еден претставник од секоја кандидатска листа.

31. Спроти денот на изборите, или на самиот ден на изборите а пред времето определено за гласање — што зависи од оддалеченоста на гласачкото место, изборната комисија му го предава на избирачкиот одбор изборниот материјал и списокот на избирачите за односното гласачко место.

32. Во просториите каде што се врши гласање мора да има: маса со изборниот материјал, список на избирачите, онолку гласачки ливчиња колку што има избирачи по списокот на избирачите за односното гласачко место и гласачка кутија во која се пуштаат гласачките ливчиња.

На секое гласачко место мора да е истакнат список со имињата од сите кандидати, и тоа одделно по кандидатските листи, ако ги има оние повеќе.

Секое гласачко ливче мора да ги содржи имињата од сите кандидати, одделно по кандидатските листи, и тоа по оној ред по кој се потврдени листите.

33. Кога избирачот ќе влезе во просторијата каде што се гласа, му го кажува своето име на претседателот на избирачкиот одбор.

Претседателот проверува во списокот на избирачите дали избирачот е запишан. Ако избирачот не е запишан, претседателот нема да го пушти да гласа, освен ако избирачот поднесе потврда дека е запишан во списокот на избирачите на друго гласачко место на истата единица.

Претседателот му дава на избирачот една гласачка ливче и го упатува на кој начин ќе гласа.

34. На гласачкото ливче избирачот ги назначува кандидатите за кои гласа на тој начин што ги опкружува броевите пред имињата на кандидатите. Избирачот, по правило, треба да опкружи на гласачкото ливче онолкува број кандидати колку членови на работничкиот совет се избираат. Избирачот не може да допишува на гласачкото ливче имиња на лица за кои сака да гласа. Избирачот може да гласа за кандидати од разни кандидатски листи, а не само за кандидатите од една листа. По извршеното опкружување на кандидатите избирачот го свиткува гласачкото ливче, приоѓа до масата каде што се наоѓа претседателот, му покажува на претседателот дека има само едно гласачко ливче и го пушта во кутијата за гласање. Потоа избирачот го напушта гласачкото место.

35. Ако избирачот не е писмен може да дојде на избиралиштето со друго писмено лице кое по негов налог ќе ги опкружи броевите пред имињата на кандидатите за кои избирачот гласал, но гласачкото ливче ќе го пушти во кутијата самиот избирач.

36. Работниците и службениците на секцијата за одржување сигнално-сигурносни постројки и средства за врски на работа во надзорништвата пон седиштето на секцијата, гласаат во надзорништвото. За таа цел изборната комисија на единицата ќе испрати навремено до секое надзорништво по една од сите кандидатски листи и онолку гласачки ливчиња колку што има избирачи, со упатство за начинот на гласањето. Ова испраќање мора да се изврши така што работниците и службениците на работа во надзорништвата да можат да гласаат неколку дена пред самите избори, како би стасале гласачките ливчиња до изборната комисија на единицата најдоцна на денот на изборите.

Избирачот гласа на тој начин што гласачкото ливче со кое постапил во смисла на точ. 34 односно 35 од ова упатство го свиткува и става во еден неадресиран плик, што го запечатил. Потоа раководителот на надзорништвото во присуство на сите гласачи ги става таквите пликови со гласачки ливчиња, како и списокот на избирачите што гласале, во еден заеднички плик, кој ќе го запечати и како диспечерско писмо ќе го испрати по железничката пошта до изборната комисија на единицата. На адресираниот плик во аголот треба да се стави следниот текст: „За изборите за работнички совет определени за денот —“.

Претседателот на изборната комисија на единицата во присуство на членовите на избирачкиот одбор односно избирачкиот одбор на најблиското гласачко место ќе ги отвори стасаните пликови на денот на изборите и ќе утврди колку избирачи гласале

според списокот на избирачите што гласале а колку според бројот на гласачките ливчиња. Потоа гласачките ливчиња ќе ги пушти во гласачката кутија не отворајќи ги. Во записникот на избирачкиот одбор ова ќе се констатира и ќе се запише колку гласачки ливчиња од секое надзорништво на секцијата стасале, како и тоа дали пликите стасале неповредени.

Гласачките ливчиња што ќе стасаат по денот на изборите нема да се земаат во обзир.

37. Работниците и службениците што се определени на работа (патување) во седиштето на единицата и кои не ќе можат да се вратат во единицата од истекот на времето определено за гласање, ќе гласаат пред да заминат на работа (патување). Изборната комисија ќе обезбеди за такви избирачи навремено потребен број гласачки ливчиња.

Избирачот гласа во присуство на изборната комисија и тоа на тој начин што гласачкото ливче со кое постапил во смисла на точ. 34 односно 35 од ова упатство то сеиткува и става во еден плик, што го запечува. Потоа претседателот на изборната комисија ги става таквите пликови со гласачки ливчиња, како и списокот на избирачите што гласале во еден заеднички плик кој ќе го запечати. Претседателот на изборната комисија во присуство на членовите на избирачкиот одбор односно избирачкиот одбор на најблиското гласачко место ќе ги отвори пликите на денот на изборите и гласачките ливчиња ќе ги пушти во гласачката кутија не отворајќи ги. Во записникот на избирачкиот одбор ова ќе се констатира и ќе се запише колку избирачи гласале на свој начин, како и тоа дали пликите се неповредени.

г) Утврдување резултатот на гласањето

38. По заклученото гласање избирачкиот одбор најпрво избројува колку избирачи имало на списокот, колку вкупно гласале и колку гласови добил секој поодделен кандидат. Овие факти избирачкиот одбор ги утврдува записнички и со другиот изборен материјал ги испраќа до изборната комисија.

39. Изборната комисија, кога ќе го добие материјалот од сите гласачки места, го утврдува резултатот на изборите според податоците од записникот од сите гласачки места.

Ако во единицата има повеќе гласачки места, изборната комисија ги собира гласовите што се дадени за секој кандидат. Потоа утврдува кои кандидати се избрани.

Ако избирачот назначил поголем број кандидати отколку што изнесува бројот на членовите на работничкиот совет што треба да се избере при утврдувањето резултатот на гласањето ќе се земе во обзир само бројот на кандидатите што е еднаков со бројот на членовите на работничкиот совет што треба да се избере, сметајќи од кандидатот кој како прв е назначен од избирачот во гласачкото ливче.

40. Се смета дека за членови на работничкиот совет се избрани оние кандидати предложени на лотерениите кандидатски листи што добиле најголем број гласови, без обзир на која листа се наоѓаат кандидатите.

Ако двајца или повеќе последни кандидати добиле еднаков број гласови, ќе се смета за избран кандидатот на кандидатската листа од која е избран најголем број кандидати.

41. Изборната комисија го прогласува резултатот на гласањето и на секој избран кандидат му издава уверение за тоа дека е избран.

За резултатот на гласањето изборната комисија ќе го извести работниот колектив на единицата, народниот одбор на околицата (градо, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на единицата, како и управниот одбор на железничкото транспортно претпријатие.

42. Жалбата поради неправилности на поодделни изборни дејствија или изборите воопшто, се поднесува непосредно до околинскиот суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на единицата во рок од 3 дена откако изборната комисија на единицата го прогласила резултатот на гласањето.

Жалба може да подаде народниот одбор на околицата (градо, градската општина со одделни права), јавниот обвинител, синдикалната организација на

единицата, а исто така и секој кандидат и предлагач на кандидатската листа.

По повод жалбата судот може да ги поништи изборите на сите гласачки места или само на некои, ако неправилностите влијаеле на резултатот на изборите.

Судот донесува своје решение во рок од 3 дена од денот на приемот на жалбата, и против неговото решение нема место на жалба.

Ако судот ги поништи изборите, работничкиот совет на единицата распишува повторни избори најдоцна 15 дена од денот на првите избори, и тоа само за оние гласачки места на кои се поништени изборите. Гласањето на повторните избори се врши по кандидатски листи што постојат, а по изборната постапка што е пропишана за редовните избори.

е) Прво заседание на работничкиот совет

43. Првото заседание на новоизбраниот работнички совет го свикнува претседателот на поранешниот работнички совет најдоцна за 15 дена од денот на извршеното избирање.

44. На своето прво заседание новоизбраниот работнички совет:

а) избира записничар и двајца заверувачи на записникот;

б) го сослушува извештајот од претседателот на изборната комисија за извршеното избирање, решава за правилноста на изборите и ги потврдува мандатите на членовите на работничкиот совет;

в) избира претседател на советот;

г) го сослушува извештајот од претседателот на поранешниот управен одбор за дотогашната работа и завршната сметка на единицата;

д) го разрешува поранешниот управен одбор на единицата;

е) го утврдува бројот на членовите на управниот одбор и потребен број заменици, ако тој број не е определен со работниот ред на единицата;

е) избира управен одбор на единицата.

Записничарот не мора да биде член на работничкиот совет.

45. Со цел да ја утврди исправноста на мандатите на своите членови, работничкиот совет избира од својата средина верификациона комисија од 3—5 члена.

Верификационата комисија ја испитува правилноста на уверенијата издадени од изборната комисија и својот извештај го поднесува до работничкиот совет, кој решава за него.

46. Додека не се избере претседател, првото заседание на работничкиот совет го раководи најстаариот член на новоизбраниот совет.

47. Претседателот на работничкиот совет се избира јавно, со дигање рака, ако работничкиот совет не реши поинаку.

48. На ист начин се одржува и првото заседание на работничкиот совет на оние единици во кои работничкиот совет го сочинуваат сите работници и службеници што имаат избирачко право.

2) Избори за работнички совети на железничките транспортни претпријатија

49. За избирање работнички совет на железничко транспортно претпријатие ќе се применат одредбите од ова упатство за избирање работнички совет на единицата со следни дополненија:

а) Правото да избираат и да бидат избрани во работнички совет на железничкото транспортно претпријатие го имаат сите работници и службеници на работа во претпријатието што имаат избирачко право.

б) Изборите за работнички совет на железничко транспортно претпријатие и за работнички совети на единиците се вршат истиот ден, во исто време, врз основа на истите избирачки списоци и пред истиот избирачки одбор.

в) Изборите за членови на работничкиот совет на железничкото транспортно претпријатие се спроведуваат по изборните единици.

Изборните единици ги формираат поодделни единици или групи советни единици.

Секоја единица (станица, ложилишна и секција) која според бројот на запослените работници и службеници избира најмалку еден член на работнич-

книот совет на претпријатието формира одделна изборна единица.

г) Работничкиот совет на железничкото транспортно претпријатие определува при распишувањето на изборите изборни единици и број на членовите на работничкиот совет што ќе се избира во секоја изборна единица како и седиште на изборните комисији во изборните единици.

Заклучокот на работничкиот совет од горниот став го потврдува работничкиот извршен совет.

д) Органите за спроведување на изборите се: централна изборна комисија, изборни комисији во изборните единици, комисији за изработка списоци на избирачите и избирачки одбори.

ѓ) Централна изборна комисија се состои од претседател и 4—6 члена, што ги именува републичкиот извршен совет меѓу работниците и службениците на претпријатието што имаат избирачко право.

Централната изборна комисија има седиште во седиштето на претпријатието.

Во централната изборна комисија не можат да бидат одредени претседателот на работничкиот совет и членовите на управниот одбор на претпријатието.

Централната изборна комисија ги раководи изборите за работничкиот совет на претпријатието и го утврдува резултатот на изборите во претпријатието според извештаите од изборните комисији во изборните единици.

Централната изборна комисија води записник за својата работа.

е) Кандидатските листи (потполни и непотполни) за избирање членови на работничкиот совет на претпријатието се постават по изборните единици.

Во изборната единица што ја формира група единици, кандидатската листа ја состават делегатите од тие единици. Секоја единица во состав на изборната единица определува по еден делегат избран од работниот колектив на единицата. Со станокот на работниот колектив за избирање делегат го организира раководителот на единицата во спогодба со синдикалната организација. На истиот составок работниот колектив му дава препораки на избраниот делегат во поглед на кандидатската листа на изборната единица.

ж) Гласањето се врши по изборните единици за кандидатите на потврдените кандидатски листи на односната изборна единица.

За членови на работничкиот совет на претпријатието се смета дека се избрани оние кандидати што добиле најголем број гласови во односната изборна единица.

Б. Дополнителни избори

50. Ако поради престанок на работниот однос, отповик, смрт или други разлози се намали бројот на членовите на работничкиот совет на единицата или на железничкото транспортно претпријатие за повеќе од 1/3, работничкиот совет на единицата односно на претпријатието ќе ги распише и ќе го определи денот на дополнителните избори за сите вработени места на членовите на советот.

По исклучок, работничкиот совет може да распише дополнителни избори и кога бројот на членовите на работничкиот совет е намален за помалу од 1/3, ако е тоа нужно за правилната работа на единицата односно претпријатието.

Одредбите од ова упатство за спроведување на редовните избори на работничките совети ќе се применуваат и за спроведување на дополнителните избори.

III. ИЗБОРИ ЗА УПРАВНИ ОДОВИ

А. Избори за управни одбори на единиците и на железничкото транспортно претпријатие

51. Избирањето на членовите на управниот одбор и на нивните заменици го врши работничкиот совет на својата прва седница.

Секој член на работничкиот совет може да предложи најмногу онолку кандидати колку членови на управниот одбор се избираат, како и определен број заменици.

52. Најмалку 3/4 од кандидатите за членови на управниот одбор како и за нивни заменици мораат да бидат работници и службеници што работат непосредно во извршната служба.

53. Во новиот управен одбор може да се избира најмалку една половина од членовите на управниот одбор од минатата година.

Никој не може да биде член на управниот одбор повеќе од 2 години еднопотоку.

54. Претседателот на работничкиот совет не може да биде избран за член на управниот одбор. Ако претседателот на работничкиот совет ќе биде избран за член на управниот одбор, на неговото место ќе се избере нов претседател на работничкиот совет.

За член на управниот одбор не може да биде кандидиран шеф на единица односно директор на претпријатие, со обзир дека тој веќе по својата функција влегува во управниот одбор.

Членовите на изборната комисија за избирање управен одбор не можат да бидат кандидирани за членови на управниот одбор. Ако член на изборната комисија биде кандидиран, на неговото место ќе се избере друг член за изборната комисија.

55. Работничкиот совет избира изборна комисија од свои 3 члена, која ќе го раководи изборот на членовите на управниот одбор.

Гласањето за членови на изборната комисија се врши јавно, со дигање рака, ако работничкиот совет не реши поинаку.

56. Изборната комисија ќе им објасни на членовите на работничкиот совет дека секој член на работничкиот совет може да предложи, писмено или усно најмногу онолку кандидати колку членови на управниот одбор се избираат, како и определен број заменици, и ќе ги покани да предложат кандидати.

Исто така, изборната комисија ќе ги предупреди членовите на работничкиот совет за одредбите на точ. 53 и 54 од ова упатство.

57. Изборната комисија по завршеното предлагање на кандидатите ќе состави список на сите предложени кандидати, во кој најпрво ги испишува имињата на кандидатите што работат непосредно во извршната служба, а потоа имињата на другите кандидати, и тоа по оној ред по кој се предложени.

Ако изборната комисија при составувањето списокот на кандидатите утврди дека 3/4 на кандидатите од бројот што треба да се избере за членови на управниот одбор не се работници и службеници што непосредно работат во извршната служба, ќе ги покани членовите на работничкиот совет да предложат дополнително потребен број такви кандидати.

Исто така, ако изборната комисија утврди дека меѓу предложените кандидати има повеќе од половина кандидати што минатата година биле членови на управниот одбор, ќе ги покани членовите на работничкиот совет да предложат дополнително потребен број нови кандидати.

58. Откако изборната комисија ќе го утврди списокот на кандидатите, ќе ги објави имињата на кандидатите. Ако поодделни кандидати не се примат за кандидати изборната комисија ќе ги покани членовите на работничкиот совет да предложат место нив нови кандидати.

59. Конечно утврдениот список на кандидатите изборната комисија го истакнува на видно место во просторијата во која се одржува седницата на работничкиот совет.

60. Гласањето се врши со гласачки ливчиња.

На секое гласачко ливче мора да се испишат имињата од сите кандидати и нивните заменици, и тоа така што прво да се испишат имињата на кандидатите што работат во извршната служба а потоа имињата од другите кандидати.

Изборната комисија ќе им раздели на сите присутни членови на работничкиот совет по едно гласачко ливче.

61. Гласањето и утврдувањето резултатот на гласањето за членови на управниот одбор се врши на начинот пропишан со ова упатство за избирање членови на работничкиот совет.

Ако при утврдувањето резултатот на гласањето се утврди дека би требало, според резултатот на гласањето, во новиот управен одбор да влезе повеќе од 1/4 кандидати што не работат непосредно во извршната служба, ќе се смета избран само оној број такви кандидати кој и' одговара на 1/4 членови на управниот одбор, што треба да се избере, и тоа оние меѓу нив што добиле најголем број гласови.

На ист начин се постапува ако при утврдувањето резултатот на гласањето се утврди дека би требало

според резултатот на гласањето во новиот управен одбор да влезе повеќе од 1/2 членови на управниот одбор од минатата година.

62. Ако двајца или повеќе последни кандидати добиле ист број гласови, за нив се повторува избирањето.

Резултатот на гласањето го објавува изборната комисија читајќи ги имињата на избраните кандидати и заменици.

Записникот од седницата на работничкиот совет ги содржи овие податоци за избирање членови на управниот одбор: имињата од членовите на изборната комисија, имињата од присутните членови на работничкиот совет, колку членови од работничкиот совет гласале, колку гласови добил поделен кандидат, кои кандидати се избрани, како и евентуални приговори против неправилноста на изборите.

Работничкиот совет им дава на избраните кандидати уверенија дека се избрани за членови на управниот одбор. Уверенијата ги потпишува претседателот на работничкиот совет.

63. Жалби поради неправилности на изборот за членови на управниот одбор се подаваат непосредно до околинскиот суд во рок од 3 дена од денот кога е прогласен резултатот на гласањето.

Жалба може да подаде народниот одбор на околинјата (градоот, градската општина со одделни права), јавниот обвинител, синдикалната организација, секој кандидат за член на управниот одбор, како и секој член на работничкиот совет што учествувал во избирањето на управниот одбор.

По повод жалбата судот може да го поништи изборот за членови на управниот одбор ако неправилностите влијаеле на резултатот на изборот.

Судот го донесува своето решение во рок од 3 дена од денот кога е примена жалбата, и против неговото решение нема место на жалба.

Ако судот го поништи изборот, работничкиот совет врши поеторно избирање најдоцна за 15 дена од денот на првото избирање.

64. Во единиците што немаат повеќе од 30 работници и службеници, не се избира управен одбор, туку правата и должностите на управниот одбор ги вршат сите членови на работниот колектив што имаат избирачко право. Во другите единици во кои не се избира работнички совет, туку работничкиот совет го сочинуваат сите работници и службеници што имаат избирачко право, избирањето на управниот одбор се врши на почетокот на секоја година како и кај другите единици.

65. Шеф на единица односно директор на железничко транспортно претпријатие не може да биде избран за претседател на управниот одбор.

Б. Избори за управни одбори на дирекциите на ЈЖ

66. Редовните избори за управни одбори на дирекциите на ЈЖ се одржуваат секоја втора година, најдоцна за 30 дена од денот на извршените избори за работнички совети на претпријатијата во состав на дирекцијата.

67. Управниот одбор на дирекцијата се состои од 20—30 членови.

Бројот на членовите на управниот одбор се определува со правилата на дирекцијата, со обзир на бројот на работниците и службениците запослени во претпријатијата во состав на дирекцијата.

68. Управниот одбор го избираат работничките совети на претпријатијата во состав на дирекцијата. Избирањето на управниот одбор го спроведува изборната комисија на дирекцијата.

Изборната комисија е составена од претседател и два члена, што ги именува републичкиот извршен совет.

69. Претпријатието односно група истородни претпријатија во состав на дирекцијата избира определен број членови на управниот одбор на дирекцијата.

Колку членови за управниот одбор на дирекцијата ќе избира секое претпријатие односно група истородни претпријатија во состав на дирекцијата, определува изборната комисија на дирекцијата, споредно бројот на работниците и службениците на работа во претпријатието односно во групата истородни претпријатија.

Кои претпријатија во состав на дирекцијата сочинуваат група истородни претпријатија определува управниот одбор на дирекцијата.

70. Изборот на определен број членови за управниот одбор на дирекцијата го врши работничкиот совет на претпријатието односно делегатите на работничките совети од групата истородни претпријатија.

71. Работничките совети на претпријатијата што не се во состав на некоја група истородни претпријатија, избираат определен број членови за управниот одбор на дирекцијата на седницата.

Седниците на работничките совети на претпријатијата се одржуваат во времето што ќе го определи изборната комисија на дирекцијата. По извршениот избор на членовите на управниот одбор на дирекцијата работничкиот совет на претпријатието испраќа до изборната комисија на дирекцијата извод од записникот на седницата и извештај за избраните членови.

Постапката за избирање членови на управниот одбор на дирекцијата е иста како и за избирање членови на управниот одбор на претпријатието (одредбите од ова упатство под III — а).

72. Изборот на определен број членови на управниот одбор на дирекцијата што ги избира група истородни претпријатија го вршат делегатите кои од својата средина ќе ги определат работничките совети на претпријатијата во состав на групата истородни претпријатија.

Секој работнички совет од група истородни претпријатија определува ист број делегати. Бројот на делегатите што ги избираат поодделни претпријатија од групата истородни претпријатија го утврдува изборната комисија на дирекцијата.

Времето и местото на состанокот на делегатите на работничките совети од група истородни претпријатија за избирање определен број членови на управниот одбор на дирекцијата ги утврдува изборната комисија на дирекцијата.

На состанокот се води записник во кој се внесуваат: податоци за времето и местото на состанокот, за присутниот број делегати, со назначување кое претпријатие застапуваат; имињата на предложените кандидати за членови на управниот одбор на дирекцијата со назначување на делегатите што ги предлагаат; и имињата на кандидатите што се избрани за членови на управниот одбор на дирекцијата.

Постапката за избирање членови на управниот одбор на дирекцијата е иста како и за управниот одбор на претпријатието (одредбите од ова упатство под III — а).

73. По извршеното избирање на членовите на управниот одбор работничките совети на претпријатијата испраќаат до изборната комисија на дирекцијата извод од записникот на седницата и извештај за избраните членови на управниот одбор. Откога ќе ги прими извештаите од сите работнички совети на претпријатијата односно од делегатите на група истородни претпријатија, изборната комисија им издава уверенија на избраните членови на управниот одбор на дирекцијата. Уверенијата ги потпишува претседателот на изборната комисија.

74. Директорот на дирекцијата е член на управниот одбор по својата функција и не може да биде избран за претседател на управниот одбор.

В. Избирање на управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници

75. Редовните избори за управниот одбор на Генералната дирекција се одржуваат секоја втора година најдоцна за 30 дена од денот на извршените избори за управни одбори на дирекциите на ЈЖ.

76. Управниот одбор на Генералната дирекција го сочинуваат 30 до 40 члена.

Бројот на членовите на управниот одбор се утврдува со правилата на Генералната дирекција, споредно бројот на работниците и службениците на работа во претпријатијата во состав на ЈЖ.

77. Членовите за управниот одбор на Генералната дирекција ги избираат управните одбори на дирекциите.

Којкав број членови за управниот одбор на Генералната дирекција ќе избираат управните одбори на поодделни дирекции, се определува со правилата на Генералната дирекција, со обзир на бројот на работниците и службениците на работа во претпријатијата што влегуваат во состав на односната дирекција.

Управниот одбор на дирекцијата избира на својата прва седница определен број членови за управниот одбор на Генералната дирекција.

Постапката за избирање членови на управниот одбор на Генералната дирекција е иста како и за избирање членови за управниот одбор на претпријатието (одредбите од ова упатство под III — а).

73. Директор на дирекција не може да биде избран за член на управниот одбор на Генералната дирекција.

73. Генералниот директор е член на управниот одбор на Генералната дирекција по својата функција и не може да биде избран за претседател на управниот одбор.

IV. ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕТО

80. По извршениот избор новиот управен одбор го презема управувањето од поранешниот управен одбор најдоцна за 15 дена од денот на извршениот избор.

Примопредавањето се врши на тој начин што претседателот на поранешниот управен одбор во присуство на шефот на единицата односно директорот на претпријатието му поднесува на новиот управен одбор извештај за дотогашната работа, а особено за материјалната и финансиската состојба, за основните и обртните средства и за извршувањето на планот. Покрај тоа претседателот на поранешниот управен одбор треба пакусо да ги изложи и сите тешкотии и успеси во дотогашното управување.

За примопредавањето се води записник кој го потпишуваат претседателот и сите членови на новиот, и претседателот и сите членови на поранешниот управен одбор.

81. Најдоцна во рок од 8 дена од денот на извршеното примопредавање од управните одбори на единиците односно претпријатијата на седница на работничкиот совет претседателот на новиот управен одбор и претседателот на поранешниот управен одбор го изложуваат текот на извршеното примопредавање.

Примопредавањето е конечно кога ќе го потврди новонабраниот работнички совет.

Ако надлежниот државен орган даде своја согласност на завршната сметка што ја одобрил поранешниот работнички совет, потврдата од претходниот став ќе се смета како потврда за разрешување поранешниот управен одбор. Во спротивно членовите на поранешниот управен одбор одговараат по општите прописи.

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

82. Првите избори за работнички совети на единиците и железничките транспортни претпријатија ќе се извршат по одредбите од ова упатство, со тоа што народниот одбор на околината (градоот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на единицата односно претпријатието ќе го определи бројот на членовите на работничкиот совет во границите на бројот од точ. 82 од ова упатство и што ќе го свика првото заседание на работничкиот совет.

Првите избори ќе ги распишат и денот на изборите за работнички совети на единиците и железничките транспортни претпријатија ќе го утврдат републичките извршни совети.

84. На првите избори за работнички совет на единицата и за работнички совет на железничкото транспортно претпријатие ќе се избираат од 30 до 150 членови, споредно бројот на запослените работници и службеници.

85. За управните одбори на дирекцијата Белград и Загреб на првите избори ќе се избираат по 30 членови, дирекцијата Љубљана и Сараево по 26 члена, дирекцијата Скопје 20 члена, а дирекцијата Нови Сад 22 члена.

86. За Управниот одбор на Генералната дирекција на првите избори ќе се избираат 40 члена.

Од бројот на членовите на Управниот одбор на Генералната дирекција од претходниот став, управните одбори на дирекцијите избираат, и тоа: дирекцијата Загреб и Белград по 10 члена, дирекцијата Сарајево 7 члена, дирекцијата Љубљана 6 члена, дирекцијата Нови Сад 4 члена и дирекцијата Скопје 3 члена.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

87. Народните одбори на околините (градоите, градските општини со одделни права вршат надзор над правилното спроведување на изборите за работнички совети и управни одбори на единиците и железничките транспортни претпријатија чии седишта се наоѓаат на нивното подрачје.

88. Потребни материјали и техничка помош во работите околу спроведувањето изборите за работничките совети и управните одбори ги обезбедуваат шефовите на единиците односно директорите.

89. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р . п . бр. 172
26 април 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Претседател,
Велько Зеквиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

202.

Врз основа на чл. 105 од Уредбата за организацијата, поседувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

I. ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПТТ СООБРАКАЈ

1) Избори за работнички совети

A. Редовни избори

а) Одржување и распишување на изборите

1. Редовните избори за работнички совети на претпријатијата на птт сообраќај (во натамошниот текст: претпријатија) се одржуваат на почетокот на секоја година по одобрувањето на завршната сметка.

2. Срокоот за распишување редовните избори го определува републичкиот извршен совет.

3. Во текот на срокоот што ќе го определи републичкиот извршен совет работничкиот совет на претпријатието распишува избори и го утврдува денот на изборите.

Работничкиот совет е должен веднаш да го извесни за распишувањето на изборите и за утврдениот ден на изборите републичкиот извршен совет, работните колективи на основните и извршните единици, народниот одбор на околината (градоот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието и седиштата на изборните комисији на изборните единици и Генералната дирекција на птт.

Ако работничкиот совет на претпријатието на птт сообраќај не ќе ги распише наредно изборите во определен срокоот, изборите ќе ги распише и ќе го определи денот на изборите републичкиот извршен совет.

Изборите мора да се распишат најмалку 15 дена пред денот определен за нивното одржување.

4. Работничкиот совет на претпријатието при распишувањето на изборите ги определува изборните единици и бројот на членовите на работничкиот совет кој ќе се избира во секоја изборна единица, како и седиштата на изборните комисији во изборните единици.

Заклучокот на работничкиот совет од претходниот став го потврдува републичкиот извршен совет.

Подрачје на изборната единица за поштите, телеграфите и телефоните може да опфати подрачје од една или повеќе околини со тоа што подрачје на една изборна единица треба да опфати најмногу онолку извршни и основни единици кои според бројот на запослените службеници и работници избираат еден член на работничкиот совет.

Поголемите сообраќајни пошти, издвоените телеграфи и телефони, тт секции, птт ауто-гаражи, птт работилници, групите за нискоградба и управата на претпријатието се одделни изборни единици.

Вкупниот број членови на работничкиот совет што ќе се избира во сите изборни единици мора да биде еднаков со бројот на членовите на работничкиот совет што е определен со правилата на претпријатието.

5. Бројот на членовите на работничкиот совет на претпријатието се определува со правилата на претпријатието.

б) Органи за спроведување на изборите

6. Органи за спроведување на изборите за работнички совет на претпријатието се: централна изборна комисија, изборни комитети во изборните единици, комитети за изработка списоци на избирачите и избирачки одбори.

7. Централната изборна комисија се состои од претседател и 4—8 члена кои ги именува републичкиот извршен совет од службениците и работниците на претпријатијата што имаат избирачко право.

Централната изборна комисија има седиште во седиштето на претпријатието.

8. Централната изборна комисија ги раководи изборите за работнички совет на претпријатието и го утврдува резултатот на изборите во претпријатието според извештаите од изборните комитети во изборните единици.

Централната изборна комисија води записник за својата работа.

9. Изборната комисија на изборната единица се состои од претседател и 2—4 члена. Оваа изборна комисија ја именува народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје е определено нејзиното седиште. Членовите на комисијата се именуваат меѓу службениците и работниците на работа во основните и извршните единици од подрачјето на изборната единица што имаат избирачко право, а претседател од судии или други лица со правна спрема.

Народниот одбор ја именува изборната комисија најдоцна за 3 дена од денот на распишувањето на изборите.

Во изборната комисија не можат да бидат одредени претседателот на работничкиот совет и членовите на управниот одбор на претпријатието.

Изборната комисија ја потврдува сколискиот суд во срок од 24 часа од денот кога е примена одлуката од народниот одбор за именувањето на изборната комисија.

Синдикалната организација и секој службеник и работник што има избирачко право може да вложи приговор до околискиот суд против составот на изборната комисија.

10. Изборната комисија ги раководи изборите во изборната единица и ги врши овие работи:

- а) одредува комитети за изработка списоци на избирачите и избирачки одбори;
- б) ги потврдува списоците на избирачите и решава по приговорите во поглед на тие списоци;
- в) ги прима и потврдува кандидатските листи;
- г) го определува времето на гласањето;
- д) го определува бројот на гласачките места;
- е) го утврдува резултатот на изборите и го прогласува.

Изборната комисија води записник за својата работа.

11. Комисијата за изработка списоци на избирачите има 3—5 члена, а ја одредува изборната комисија од службениците и работниците на единицата што имаат избирачко право. Оваа комисија ја

потврдува народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на изборната комисија.

Комисијата за изработка списоци на избирачите избира меѓу своите членови претседател.

Комисијата за изработка списоци на избирачите составува список на избирачите, го изложува на увид, прима приговори и списокот со примените приговори го испраќа до изборната комисија, ако не ги уважи самата.

12. Избирачкиот одбор се состои од 3—5 члена а го одредува изборната комисија од службениците и работниците на единицата што имаат избирачко право. Избирачкиот одбор го потврдува и врши надзор над неговата работа народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на изборната комисија.

Избирачкиот одбор избира меѓу своите членови претседател.

Избирачкиот одбор ги раководи изборите на гласачкото место, води записник за својата работа и изборниот материјал и го предава на изборната комисија.

13. Дали во една изборна единица ќе има само едно или повеќе гласачки места, и каде ќе бидат тие, се одредува со обзир на бројот на избирачите и оддалеченоста на поделни единици или работилшта, внимавајќи бројот на избирачите на едно место да не премине 300.

в) Избирачко право и список на избирачите

14. Избирачко право имаат сите службеници и работници на претпријатијата што според важечките прописи засновале работен однос и кои имаат општо избирачко право.

За да се утврди избирачкото право за избирање работнички совет, комитетите за изработка списоци на избирачите составуваат во изборните единици списоци на избирачите.

Нема да се внесуваат во списокот на избирачите иако имаат општо избирачко право:

- а) службениците и работниците на кои им престанува работниот однос до денот на изборите или на денот на изборите;
- б) хонорарните службеници, без обзир дали работат со полно или со скусено работно време;
- в) учениците во стопанството.

Во списокот на избирачите, кој се составува во два примерка, избирачите се запишуваат по алфавитниот ред на фамилијарното име, назначувајќи го само фамилијарното, татковото и роденото име.

Списоците на избирачите мораат да се изработат во сите изборни единици најдоцна за 3 дена од денот кога е одредена комисијата за изработка списоци на избирачите.

Списокот на избирачите го заверуваат сите членови на комисијата за изработка списоци на избирачите.

15. Во изборните единици во кои има повеќе гласачки места, се составува одделен список на избирачите за секое гласачко место во 2 примерка, и во него се запишуваат само избирачите што ќе гласаат на односните гласачки места.

Кога списоците на избирачите се составени и заверени, комисијата за изработка списоци на избирачите ги изложува на увид. Ако изборната единица има повеќе гласачки места на секое гласачко место се изложува само списокот на оние избирачи што ќе гласат на тоа гласачко место.

Списокот на избирачите останува изложен 3 дена. За тоа време секое лице на работа во основните и извршните единици и во управата на претпријатието има право да даде приговор што тоа или некое друго лице не е запишано во списокот, или што е запишано а не требало да биде запишано. Покрај давање приговори може и да се предупредува поради неправилно запишани имиња.

Приговорите се даваат писмено или усно до кој и да е член на комисијата за изработка списоци на избирачите. Членот кому што е даден приговорот усно, ќе направи белешка за тоа.

Комисијата за изработка списоци на избирачите решава за примените приговори, а ако не ги уважи,

ги испраќа на решавање до изборната комисија на изборната единица.

г) Кандидирање

16. Кандидатските листи за членови на работнички совет на претпријатието се поднесаат по изборните единици.

17. Кандидатската листа за членови на работнички совет во изборната единица може да поднесе определен број работници и службеници на изборната единица што имаат избирачко право, како и синдикалната организација.

Изборната единица може да избира еден или повеќе членови на работничкиот совет на претпријатието спрема тоа колкав број е определен од работничкиот совет на претпријатието.

18. Кандидатската листа се поднесува писмено.

Кандидатската листа што ја поднесува определен број службеници и работници мора да ја потпишат предлагачите.

Кандидатската листа што ја поднесува синдикалната организација ја потпишуваат претседателот и секретарот и бројот на предлагачите определен во точ. 19 од ова упатство.

Кандидатската листа мора да содржи имиња на онолку кандидати колку членови на работничкиот совет во изборната единица се избираат (потполна кандидатска листа), а може и повеќе.

Ако е поднесена потполна кандидатска листа, определен број службеници и работници односно синдикалната организација може да предложи и помал број кандидати отколку што изнесува вкупниот број членови на работничкиот совет кој треба да се избере (непотполна кандидатска листа). Непотполната кандидатска листа може да биде врзана за една од потполниите кандидатски листи ако се согласат со тоа предлагачите на односната потполна кандидатска листа.

19. Во изборните единици што имаат до 500 службеници и работници бројот на предлагачите на потполната кандидатска листа мора да изнесува најмалку 1/10 од службениците и работниците што имаат избирачко право, со тоа што бројот на предлагачите да не може во никој случај да биде помал од 5. Во изборна единица која има повеќе од 500 службеници и работници бројот на предлагачите на потполна кандидатска листа мора да е најмалку онолку колку што изнесува бројот на членовите на работничкиот совет на претпријатието што треба да се избере.

Бројот предлагачи на непотполна кандидатска листа мора да изнесува најмалку 1/2 од бројот на предлагачите што е определен во претходниот став за потполна кандидатска листа.

20. Не можат да се кандидираат за член на работничкиот совет:

а) службениците и работниците што не се запишани во списокот на избирачите на односната изборна единица;

б) членовите на изборната комисија;

в) директорот на претпријатието, помошникот на директорот, раководители на сектори-одделенија во управата на претпријатието и управниците (шефовите) на основните единици.

Ако е кандидиран член на изборна комисија, се избира нов член на изборната комисија.

Едно лице може да се кандидира само на една кандидатска листа.

21. Кандидатските листи и' се предаваат на изборната комисија на изборната единица најдоцна на 7 дена пред денот на изборите. Со кандидатската листа мора да се поднесе и писмена изјава од секој кандидат дека се прима за кандидат. Оваа изјава може да биде заедничка.

Изборната комисија ја прегледува веднаш по поднесувањето секоја кандидатска листа што ќе и' се поднесе и утврдува дали е составена правилно, дали има достаточен број кандидати и дали кандидатите имаат избирачко право.

Ако изборната комисија при прегледот на кандидатската листа забележи некакви нередности, нема да ја прими листата, туку ќе ги извести предлагачите, ќе ги предупреди на нередноста, ќе ги упати како да ја отстранат и ќе им соопшти дека

исправената листа можат да ја предадат најдоцна утредента.

22. Кога кандидатската листа е редна, изборната комисија ја прима и става на неа потврда, во која се назначува: кој ја предал листата, на кој ден и во кој час, како и тоа дека листата е редна. Иста таква потврда комисијата им предава на лицата што ја донеле листата.

Ако кандидатската листа што била нередна се поднесе дополнително, редноста се цени само во поглед на оние поранешни недостатоци за кои им било обрнато внимание на предлагачите при првото поднесување на листата.

Ако кандидатската листа која се поднесува по втор пат е нередна, изборната комисија ќе ја одбие, наведувајќи ги разлозите за нередноста. Своео решение комисијата ќе го испише на самата листа и ќе и ја предаде на подносителите на листата.

23. Жалба поради одбивање на кандидатската листа може да подаде секој предлагач од таа листа. Жалбата се подава до околинскиот суд во седиштето на изборната комисија непосредно во рок од 24 часа откако одбивената листа и' е вратена на подносителите.

По повод жалбата поради одбивање на листата судот може да го поништи решението од изборната комисија со кое е одбивена листата, и да реши таа да се прими и да ја потврди, или да определи подносителите на листата да ги отстранат недостатоците на истата и да и' ја предадат на изборната комисија во рок од 24 часа, или да ја одбијат жалбата.

Решението по жалбата судот го донесува во рок од 24 часа од приемот на жалбата и го испраќа до изборната комисија, како и до предлагачот што ја подал жалбата.

Против решението од околинскиот суд нема место на жалба.

24. Кандидатската листа што ја потврдила изборната комисија или околинскиот суд, изборната комисија ја умножава во потребен број примероци.

Потврдените кандидатски листи изборната комисија ги истакнува на сите гласачки места, како и на други места што се лесно пристапни за избирачите, и тоа најмалку на 5 дена пред изборите.

д) Гласање

25. Гласањето за избори за работнички совет на претпријатието се врши на гласачките места и во времето определено од изборната комисија. Времето на изборите го определува изборната комисија така што истиот ден да можат да гласаат службениците и работниците што работат во смени. Времето определено за гласање, по правило, не може да биде подолго од 12 часа.

26. При гласањето и избројувањето на гласовите може да присуствува по еден претставник од секоја кандидатска листа.

27. Спроти денот на изборите, или на самиот ден на изборите а пред времето определено за гласање — што зависи од оддалеченоста на гласачкото место, изборната комисија му го предава на избирачкиот одбор изборниот материјал и списокот на избирачите за односното гласачко место.

Изборниот материјал може да се предаде и порано за оддалечените гласачки места.

28. Во просторијата за гласање мора да има: маса со изборниот материјал, список на избирачите, онолку гласачки ливчиња колку што има избирачи по списокот на избирачите за односното гласачко место и гласачка кутија во која се спуштаат гласачките ливчиња.

На секое гласачко место мора да е истакнат список со имиња од сите кандидати, и тоа одделно по кандидатските листи, ако ги има овие повеќе.

Секое гласачко ливче мора да ги содржи имињата од сите кандидати, одделно по кандидатските листи, и тоа по оној ред по кој се потврдени кандидатските листи.

29. Кога избирачот ќе влезе во просторијата за гласање, му го кажува своето име на претседателот на избирачкиот одбор.

Претседателот проверува во списокот на избирачите дали избирачот е запишан. Ако избирачот

не е запишан, претседателот нема да го пушти да гласа, освен ако избирачот поднесе потврда дека е запишан во список на избирачите на гласачко место на која и да е изборна единица на претпријатието.

Претседателот му дава на избирачот едно гласачко ливче и го упатува на кој начин се гласа.

30. На гласачкото ливче избирачот ги назначува кандидатите за кои гласа на тој начин што ги опкружува броевите пред имињата на кандидатите. Избирачот, по правило, треба на опкружени на гласачкото ливче онолкув број кандидати колку членови на работничкиот совет се избираат. Избирачот не може да допишува на гласачкото ливче имиња на лица за кои сака да гласа. Избирачот може да гласа за кандидати од разни кандидатски листи, а не само за кандидатите од една листа.

Потоа избирачот го свиткува гласачкото ливче, припоја до масата каде што се наоѓа претседателот, му покажува на претседателот дека има само едно гласачко ливче и го пушта во кутијата за гласање. Потоа избирачот го напушта гласачкото место.

Ако избирачот не е писмен, може да дојде на избиралиште со друго писмено лице кое по негов налог ќе ги опкружи броевите пред кандидатите за кои гласа избирачот, но гласачкото ливче ќе го пушти во кутијата самиот избирач.

31. Во основните или извршните единици или работилишта што имаат само неколку службеници и работници така што да не можат да се формираат одделни гласачки места, службениците и работниците на работа во тие единици и работилишта, како и службениците и работниците на телеграфско-телефонски-техничките секции на работа вон седиштето на секцијата, можат да гласаат по пошта. За таа цел изборната комисија на изборната единица ќе испрати навремено до секоја таква единица, работилиште како и до службеникот и работникот на телеграфско-телефонско-техничка секција по една од своите кандидатски листи и онолку гласачки ливчиња колку што има гласачи со упатство за начинот на гласањето. Ова испраќање мора да се изврши така што службениците и работниците да можат да гласаат неколку дена пред самите избори за да стасаат гласачките ливчиња до изборната комисија на изборната единица најдоцна на денот на изборите.

Избирачот гласа на тој начин што гласачкото ливче со кое постапил во смисла на точ. 30 од ова упатство го свиткува и става во еден неадресиран плик, што го запечува. Потоа раководителот на единицата или работилиштето во присуство на сите гласачи, ги става таквите пликови со гласачки ливчиња, како и списокот на избирачите што гласале, во еден заеднички плик, што ќе го запечати и експрес препорачано ќе го испрати по пошта до изборната комисија. На адресираниот плик во аголот треба да стави следен текст: „За избори за работнички совет определени за денот.....“.

Ако е во прашање само еден службеник или работник што треба да гласа по пошта, гласачот ќе се изврши на тој начин што таквиот службеник или работник по извршеното гласање го праќа пликот експрес препорачано до изборната комисија на својата изборна единица.

Претседателот на изборната комисија во присуство на членовите од избирачкиот одбор односно избирачкиот одбор на најблиското гласачко место ќе ги отвори стасааните пликови на денот на изборите и ќе утврди колку избирачи гласале спрема списокот на избирачите што гласале, а колку спрема бројот на гласачките ливчиња. Потоа ќе ги пушти гласачките ливчиња во гласачката кутија не отворајќи ги. Во записникот на избирачкиот одбор ова ќе се констатира и ќе се запише колку гласачки ливчиња стасале од секоја единица односно од поединечни гласачи, како и тоа дали пликовите стасале неповредени.

Гласачките ливчиња што ќе стасаат по денот на изборите, нема да се земаат во обзир.

Службениците и работниците што се одредени на работа или натување вон седиштето на основната и извршната единица и кои не ќе можат да

се вратат во единицата до истекот на времето определено за гласање, ќе гласаат пред да заминат на работа (патување). Изборната комисија за такви избирачи ќе обезбеди навремено потребен број гласачки ливчиња.

Избирачот гласа во присуство на изборната комисија и тоа така што гласачкото ливче со кое постапил во смисла на точ. 30 од ова упатство го свиткува и става во еден плик, што го запечува. Потоа претседателот на изборната комисија таквите пликови со гласачки ливчиња, како и списокот на избирачите што гласале ги става во еден заеднички плик кој ќе го запечати. Претседателот на изборната комисија во присуство од членовите на избирачкиот одбор односно избирачкиот одбор на најблиското гласачко место ќе ги отвори пликовите на денот на изборите и ќе ги спушти гласачките ливчиња во гласачката кутија не отворајќи ги. Во записникот на избирачкиот одбор ова ќе се констатира и ќе се запише колку избирачи гласале на овој начин, како и тоа дали пликовите се неповредени.

г) Утврдување резултатот на гласањето

32. По заклученото гласање избирачкиот одбор најпрво избројува колку избирачи имало на списокот, колку гласале вкупно и колку гласови добил секој поодделен кандидат. Овие факти избирачкиот одбор ги утврдува записнички и со другиот изборен материјал ги испраќа до изборната комисија.

Изборната комисија, кога ќе го добие материјалот од сите гласачки места, ќе го утврди резултатот на изборите спрема податоците од записниците од сите гласачки места.

Ако има повеќе гласачки места, изборната комисија ги собира гласовите што се дадени за секој кандидат. Потоа утврдува кои кандидати се избрани.

Ако избирачот назначи поголем број кандидати отколку што изнесува бројот на членовите на работничкиот совет што треба да се избере, при утврдувањето резултатот на гласањето ќе се земе во обзир само бројот на кандидатите што е еднаков со бројот на членовите на работничкиот совет кој треба да се избере, сметајќи од кандидатот што како прв избирачот го назначил на гласачкото ливче.

Се смета дека за членови на работничкиот совет се избрани оние кандидати предложени на потврдените кандидатски листи што добиле најголем број гласови, без обзир на која кандидатска листа се наоѓаат.

Ако двајца или повеќе последни кандидати добиле еднаков број гласови, ќе се смета за избран оној кандидат на кандидатската листа од која е избран најголем број кандидати.

33. Изборната комисија го прогласува резултатот на гласањето и на секој избран кандидат му издава уверение за тоа дека е избран.

За резултатот на гласањето изборната комисија ќе ги извести работните колективи на изборната единица, централната изборна комисија и народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) во седиштето на изборната комисија.

34. Централната изборна комисија го утврдува резултатот на изборите за работничкиот совет на претпријатието, и листата на новоизбраниот работнички совет ја испраќа до основните и извршните единици, до управата на претпријатието, до народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права) во седиштето на претпријатието и до Генералната дирекција на птт.

35. Жалба поради неправилности на поодделни изборни дејствија или изборите воопшто, се подава непосредно до околинскиот суд во седиштето на изборната комисија во рок од 3 дена откако изборната комисија на изборната единица го прогласила резултатот на гласањето.

Жалба може да подаде народниот одбор на околицата (градот, градската општина со одделни права), јавниот обвинител, синдикалната организација, а исто така и секој кандидат и прелат на кандидатска листа.

По повод жалбата судот може да ги поништи изборите на сите гласачки места или само на некои, ако неправилностите влијаеле на резултатот на изборите.

Судот донесува свое решение во рок од 3 дена од денот на приемот на жалбата, и против неговото решение нема место на жалба.

Ако судот ги поништи изборите, работничкиот совет на претпријатието распишува на своето прво заседание повторни избори и тоа само за оние гласачки места на кои се поништени изборите. Гласањето на повторните избори се врши по кандидатските листи што постојат, а по изборната постапка што е пропишана за редовните избори.

е) Прво заседание на работничкиот совет

36. Првото заседание на новоизбраниот работнички совет го свикува претседателот на поранешниот работнички совет најдоцна за 15 дена од денот на извршеното избирање.

На своето прво заседание новоизбраниот работнички совет:

а) избира записничар и двајца заверувачи;
б) го сослушува извештајот од претседателот на централната изборна комисија за извршеното избирање;

в) решава за правилноста на изборите и ги потврдува мандатите на членовите на работничкиот совет;

г) избира претседател на советот;
д) го сослушува извештајот од претседателот на поранешниот управен одбор за дотогашната работа и завршната сметка на претпријатието;

е) го разрешува поранешниот управен одбор на претпријатието;

ж) го утврдува бројот на членовите на управниот одбор и потребен број заменици, ако тој број не е определен со правилата на претпријатието;

з) избира управен одбор на претпријатието. Записничарот не мора да биде член на работничкиот совет.

37. Со цел да ја утврди исправноста на мандатите на своите членови, работничкиот совет избира од својата средина верификациона комисија од 3 до 5 члена.

Верификационата комисија ја испитува правилноста на уверенијата издадени од изборната комисија и својот извештај го поднесува до работничкиот совет, кој решава за него.

38. Додека не се избере претседател првото заседание на работничкиот совет го раководи најстариот член на новоизбраниот работнички совет.

Претседателот на работничкиот совет се избира јавно, со дигање рака, ако работничкиот совет не реши поинаку.

Б. Дополнителни избори

39. Ако поради престанок на работниот однос, отпосик, смрт или од други разлози се намали бројот на членовите на работничкиот совет на претпријатието и на основните единици за повеќе од 1/3, работничкиот совет на претпријатието односно на основната единица ќе распише и ќе го утврди денот на дополнителните избори за сите впрзникети места на членовите на советот.

Но исклучок, работничкиот совет може да распише дополнителни избори и кога бројот на членовите на работничкиот совет е намален за помалу од 1/3, ако е тоа нужно потребно за правилна работа на претпријатието односно на основната единица.

2) Избори за управни одбори

40. Секој член на работничкиот совет може да предложи најмногу онолку кандидати колку членови на управниот одбор се избираат, како и определен број заменици.

41. Најмалку 2/4 од кандидатите за членови на управниот одбор, како и за нивни заменици, мораат да бидат службеници и работници што работат во основните и извршните единици.

42. Во новиот управен одбор може да се избира најмногу една половина од членовите на управниот одбор од минатата година.

Никој не може да биде член на управниот одбор повеќе од две години еднопосредно.

Претседателот на работничкиот совет не може да биде избран за член на управниот одбор. Ако претседателот на работничкиот совет ќе биде избран за член на управниот одбор на неговото место ќе се избере нов претседател на работничкиот совет.

За член на управниот одбор не може да биде кандидатирани директорот на претпријатието, со обзир дека тој веќе по својата должност влегува во управниот одбор на претпријатието.

Членовите на изборната комисија за избирање управен одбор не можат да бидат кандидирани за членови на управниот одбор. Ако член на изборната комисија ќе биде кандидатирани, на неговото место ќе се избере друг член за изборната комисија.

43. Работничкиот совет избира изборна комисија од свои 3 члена, која ќе го раководи изборот на членовите на управниот одбор. Гласањето за членови на изборната комисија се врши јавно, со дигање рака, ако работничкиот совет не реши поинаку.

Изборната комисија ќе им објасни на членовите на работничкиот совет дека секој член на работничкиот совет може да предложи, писмено или усно, најмногу онолку кандидати колку членови на управниот одбор се избираат, како и определен број заменици, и ќе ги покани да предложат кандидати. Исто така, изборната комисија ќе ги предупреди членовите на работничкиот совет за одредбите на точ. 40 и 41 од ова упатство.

Изборната комисија по завршеното предлагање на кандидатите ќе состави список на сите предложени кандидати, во кој најпрво ги испишува имињата на кандидатите што работат непосредно во основните и извршните единици, а потоа имињата на другите кандидати, и тоа по оној ред по кој се предложени.

Ако изборната комисија при составувањето списокот на кандидатите утврди дека 3/4 на кандидатите од бројот што треба да се избере за членови на управниот одбор не се работници и службеници што непосредно работат во основните и извршните единици, ќе ги покани членовите на работничкиот совет да предложат дополнително потребен број такви кандидати.

Исто така, ако изборната комисија утврди дека меѓу предложените кандидати има повеќе од половина кандидати што минатата година биле членови на управниот одбор, ќе ги покани членовите на работничкиот совет да предложат дополнително потребен број нови кандидати.

44. Откако изборната комисија го утврдила списокот на кандидатите, ќе ги објави имињата на кандидатите. Ако поодделни кандидати не се примат за кандидати, изборната комисија ќе ги покани членовите на работничкиот совет да предложат место низ нови кандидати.

Конечно утврдениот список на кандидатите изборната комисија го истакнува на видно место во просторијата во која се одржува седницата на работничкиот совет.

45. Гласањето се врши со гласачки ливчиња.

На секое гласачко ливче мора да се испишат имињата на сите кандидати и нивните заменици, и тоа така што прво да се испишат имињата на кандидатите што работат во основните и извршните единици, а потоа имињата на другите кандидати.

Изборната комисија ќе им раздели на сите присутни членови на работничкиот совет по едно гласачко ливче.

Гласањето и утврдувањето резултатот на гласањето за членовите на управниот одбор се врши на начинот пропишан со ова упатство за избирање членови на работничкиот совет.

Ако при утврдувањето резултатот на гласањето се утврди дека би требало, според резултатот на гласањето, во новиот управен одбор да влезе повеќе од 1/4 кандидати што не работат непосредно во основните и извршните единици, ќе се смета за избран само оној број такви кандидати кој ги одговара на една четвртина членови на управниот одбор, што треба да се избере, и тоа сè меѓу нив што добиле најголем број гласови.

На ист начин се постапува ако при утврдувањето резултатот на гласањето се утврди дека би требало според резултатот на гласањето во новиот управен одбор да влезе повеќе од 1/2 членови на управниот одбор од минатата година.

46. Ако двајца или повеќе последни кандидати добиле ист број гласови, за нив се повторува избирањето.

Резултатот на гласањето го објавува изборната комисија читајќи ги имињата на избраните кандидати и заменици.

47. Записникот од седницата на работничкиот совет ги содржи овие податоци за избирање членови на управниот одбор: имињата од членовите на изборната комисија, имињата од присутните членови на работничкиот совет, колку членови од работничкиот совет гласале, колку гласови добил поделен кандидат, кои кандидати се избрани, како и евентуални приговори против неправилноста на изборите.

Работничкиот совет им дава на избраните кандидати уверенија дека се избрани за членови на управниот одбор, кои ги потпишува претседателот на работничкиот совет.

48. Жалби поради неправилности на изборот за членови на управниот одбор се подаваат непосредно до околинскиот суд во седиштето на претпријатието во рок од 3 дена од денот кога е прогласен резултатот на гласањето.

Жалба може да подаде народниот одбор на околинјата (градоот, градската општина со одделни права) на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието, јавниот обвинител, земскиот (покраинскиот, обласниот) одбор на синдикатите на службениците и работниците на птт, секој кандидат за член на управниот одбор и секој член на работничкиот совет што учествувал во избирањето на управниот одбор.

По повод жалбата судот може да го поништи изборот за членови на управниот одбор ако неправилностите влијаеле на резултатот на изборот.

Судот го донесува своето решение во рок од 3 дена од денот кога е примена жалбата, и против неговото решение нема место на жалба.

Ако судот го поништи изборот, работничкиот совет врши повторно избирање најдоцна за 30 дена од денот на првото избирање.

3) Примопредавање на управувањето со претпријатието

49. По извршениот избор новиот управен одбор го презема управувањето со претпријатието од поранешниот управен одбор најдоцна за 15 дена од денот на извршениот избор.

Примопредавањето се врши на тој начин што претседателот на поранешниот управен одбор во присуство на директорот на претпријатието му поднесува на новиот управен одбор извештај за дотогашната работа на претпријатието, а особено за материјалната и финансиската состојба, за основните и обртните средства и за извршувањето на планот. Покрај тоа, претседателот на поранешниот управен одбор треба накусо да ги изложи тешкотии и успехите во дотогашното управување со претпријатието.

За примопредавањето се води записник кој го потпишуваат претседателот и сите членови на новиот и претседателот и сите членови на поранешниот управен одбор.

Потоа, најдоцна за 8 дена од денот на извршеното примопредавање, на седница на работничкиот совет претседателот на новиот и претседателот на поранешниот управен одбор го изложуваат текот на извршеното примопредавање.

Примопредавањето на управувањето е конечно кога ќе го потврди новоизбраниот работнички совет на претпријатието.

Ако надлежниот државен орган даде своја согласност на завршната сметка што ја одобрил поранешниот работнички совет, потврдата од претходниот став ќе се смета како потврда за разрешување поранешниот управен одбор. Во спротивно, членовите на поранешниот управен одбор одговараат по општите прописи.

II. ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ НА ОСНОВНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПТТ СООБРАКАЈ

50. За изборите за работнички совети и управни одбори на основните единици на претпријатијата на птт сообраќај ќе се применат одредбите од ова упатство за избирање работнички совети и управни одбори на овие претпријатија со следниве дополне- нија:

а) редовните избори ги распишува работничкиот совет на претпријатието, а се одржуваат на почеток на секоја година во истиот ден кога се вршат и изборите на работничкиот совет на претпријатието.

Работничкиот совет на претпријатието е должен за распишувањето и утврдениот ден на изборите да го извести веднаш републичкиот извршен совет, работните колективи на основните и извршните единици и народните одбори на сколиите (градовете, градските општини со одделни права) во седиштата на основните единици.

б) Бројот на членовите на работничкиот совет и управниот одбор што ќе се избира во основната единица, како и тоа дали ќе се избира и управен одбор, се определува со работниот ред на основната единица.

в) Во основните единици што немаат повеќе од 30 службеници и работници не се избира работнички совет, туку работничките совети ги сочинуваат сите службеници и работници што имаат избирачко право.

г) За член на работничкиот совет на основната единица не може да биде кандидиран ниту избран управниот (шефот) на основната единица ниту може да биде кандидиран и избран во управниот одбор со обзир дека тој веќе по својата должност влегува во управниот одбор на основната единица.

Управникот (шефот) на основната единица не може да биде кандидиран ниту избран за претседател на работничкиот совет во основните единици во кои целиот работен колектив сочинува работнички совет, ниту може да биде кандидиран и избран за претседател на управниот одбор во овие основни единици во кои се избира управен одбор.

д) Органи за спроведување изборите за работнички совет на основна единица се: изборна комисија, комисија за изработка списоци на избирачите и избирачки одбори.

Ако изборната единица за избирање работнички совет на претпријатието територијално се поклопува со подрачјето на основната единица нема да се определува одделна изборна комисија, комисија за изработка списоци на избирачите и избирачки одбори за спроведување избори на работничкиот совет на основната единица, туку работите на овие органи ќе ги вршат органите за спроведување избори за работничкиот совет на претпријатието.

е) За резултатот на гласовањето изборната комисија ќе ги извести работните колективи на основната и извршната единица, народниот одбор на околинјата (градоот, градската општина со одделни права) во седиштето на основната единица и управниот одбор на претпријатието.

III. ИЗБИРАЊЕ РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ТТ СООБРАКАЈ И НИВНИТЕ ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ

51. Работничките совети и управните одбори во претпријатијата на тт сообраќај ќе се избираат по Упатството за спроведување избори на работничките совети и управните одбори на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/52).

Ако претпријатијата од претходниот став имаат во својот состав основни единици чии седишта се наоѓаат вон седиштето на претпријатието, работничките совети и управните одбори на тие претпријатија и на нивните основни единици ќе се избираат по одредбите од ова упатство.

IV. ИЗБИРАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ПТТ

52. Редовните избори за управен одбор на Генералната дирекција се одржуваат секоја втора година најдоцна за 30 дена од денот на изврше-

ните избори за работнички совети на претпријатијата на птт сообраќај и претпријатијата на тт сообраќај.

53. Управниот одбор на Генералната дирекција се состои од 30—40 членови.

Бројот на членовите на управниот одбор се утврдува со правилата на Генералната дирекција, сразмерно бројот на службениците и работниците на работа во претпријатијата во состав на Заедницата.

54. Управниот одбор на Генералната дирекција се избира на 2 години.

Членовите на управниот одбор ги избираат работничките совети на претпријатијата на птт сообраќај и претпријатијата на тт сообраќај.

Колков број членови на управниот одбор ќе избираат работничките совети на поодделни претпријатија се определува со правилата на Генералната дирекција со обзир на бројот на службениците и работниците на работа во претпријатијата.

Директорите на претпријатијата во состав на Заедницата и Генералниот директор не можат да бидат избирани за членови на управниот одбор на Генералната дирекција.

Генералниот директор по својата функција е член на управниот одбор и не може да биде избран за претседател на управниот одбор.

55. Постапката за избирање членови на управниот одбор на Генералната дирекција е иста како и за избирање членови на управниот одбор на претпријатијата (точ. 40—48).

56. Ако се спојат две или повеќе претпријатија во состав на Заедницата, членовите на управниот одбор на Генералната дирекција што ги избрале работничките совети на припоените претпријатија, го задржуваат својот мандат додека работничкиот совет на новото претпријатие не избере нови членови на управниот одбор.

Ако едно претпријатие се дели на две или повеќе претпријатија што остануваат и натаму во состав на Заедницата, членовите на управниот одбор што ги избрале работничкиот совет на такво претпријатие го задржуваат својот мандат до избрале работнички совети на новоформираните претпријатија. Ако претпријатието не остане во состав на Заедницата, им престанува мандатот на оние членови на управниот одбор на Генералната дирекција што се избрани меѓу службениците и работниците на таквото претпријатие.

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

57. Првите избори за работнички совети и управни одбори во Југословенските пошти, телеграфи и телефони ќе се извршат по ова упатство, со следни отстранувања:

а) Изборите за работнички совети на претпријатијата на птт сообраќај и на нивните основни единици ги распишуваат и го утврдуваат денот на изборите работничките совети на дирекциите на птт што постојат во рок од 10 дена од денот на донесувањето на ова упатство.

б) Бројот на членовите на работничките совети на претпријатијата и на нивните основни единици го определуваат при распишувањето на изборите работничките совети на дирекциите на птт што постојат.

в) Примопредавањето на управувањето со основните единици на претпријатијата ќе се изврши меѓу новоизбраниот управен одбор и управникот (шефот) на основната единица.

г) Првото заседание на работничкиот совет на основната единица на претпријатијата го свикува управникот (шефот) на основната единица.

д) Првото заседание на новоизбраниот управен одбор на Генералната дирекција го свикува Генералниот директор.

58. Во управниот одбор на Генералната дирекција на првите избори ќе се избираат 30 членови.

Од бројот на членовите на управниот одбор од претходниот став работничките совети на претпријатијата на птт сообраќај избираат, и тоа: претпријатијата Белград и Загреб по 7 члена, претпријатијата Нови Сад и Сараево по 3 члена, претпријатијата Сплит и Скопје по 2 члена, претпријатието Љубљана 5 члена и претпријатието Цетиње 1 член.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

59. Народните одбори на околните (градовете, градежките општини со одделни право) вршат надзор над правилното спроведување на изборите за работнички совети и управни одбори на претпријатијата на птт сообраќај и на нивните основни единици чии седишта се наоѓаат на нивното подрачје.

60. Потребни материјали и техничка помош во работите околу спроведувањето изборите за работничките совети и управните одбори ги обезбедуваат управниците (шефовите) на основните единици односно управните одбори на претпријатијата.

61. Ова упатство ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 173

28 април 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Белько Зекокиќ, с. р.

Потпретседател,
Едвард Кардељ, с. р.

По извршената споредба со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за заштитните мерки против свињската чума при извозот на свињи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/54) се поткрала долу наведената грешка, и се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ СВИЊСКАТА ЧУМА ПРИ ИЗВОЗОТ НА СВИЊИ

Во точ. 8 во првиот ред место „од 10.000 до 100.000“ треба да стои „1.000 до 10.000“.

Од сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство, 10 април 1954 година, Белград.

СОДРЖИНА:

Страна

198. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации	321
199. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за платите на сојузните државни секретари и на другите раководни службеници на државните органи	324
200. Одлука за измена на тарифите во железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај	324
201. Упатство за спроведување избори за работнички совети и управни одбори на Југословенските железници	324
202. Упатство за спроведување избори за работнички совети и управни одбори во Југословенските пошти, телеграфи и телефони	330
Исправка на Наредбата за заштитните мерки против свињската чума при извозот на свињи	336

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачка установа — Белград, Улица Краљевиќа
Марка бр. 9, — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9.
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград